



"...Видете ги рацете Мои и нозете Мои: Јас сум Истиот; допрете се до Мене и гледајте; зашто духот нема тело и коски, а, како што гледате, Јас имам".

"Тома - не се срамувај да го дознаеш тоа што го посакуваш; не се откажувај да го ставиш прстот свој во Моите рани; Јас ќе го поднесам тој љубопитен прст, како што ги претрпев лутите клинци; ќе ја поднесам твојата љубопитност, како што ја поднесов злбата на јудејското безумие! Погледај ми ги рацете и не размислувај, дека вистината за Моето Воскресение е некаква вообрознаост...".



СВЕТИОТ ГРАД ЕРУСАЛИМ

NEĀERNI, BLA@ENI SE

@ONIE, KOI NE V

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Многу поклонички групи од светот, меѓу кои и група Македонци од татковината и од дијаспората, весело се движат низ улиците на градот Ерусалим, низ Светиот град каде што страдаше и Воскресна Господ Исус Христос и со кој нè врзуваат многу настани опишани во Библијата. Сите торжествуваат и славословуваат. Сè уште, со чувство на Велигденска радост, се слуша спасоносната вест со Велигденскиот поздрав: Христос Воскресе! и радосниот отпоздрав: Навистина Воскресе!

Во овој град, нашиот Господ Исус Христос нè ослободи од мракот и нè озари со Неговата славна светлина. Неговата светлина ни донесе неизмерна радост. Во Ерусалим смртта е уништена за цел свет,

темнината е разнесена, вратите на адот се урнати. Дојдете да се развеселиме во Господа, во Оној Кој дозволи и во гроб да биде ставен, за да ни подари живот. Да ја прославиме Христовата големина. Воедно да му заблагодариме и на Небесниот Отец, Кој заради Неговата бескрајна љубов и милост ни го испрати Божјиот Син Христа и ни подари надеж и спасение.

Светот го дочека триумфот на спасоносната победа на животот над смртта. Тоа го потврди Самиот Господ Исус Христос, Победителот на смртта, Господарот на животот. Тоа го потврдија и го потврдуваат и вистинските очевидци на Воскреснатиот Христос: Неговата Мајка Пресвета Богородица, Неговите ученици - светите апостоли, Жени-

те Мироносици, двајцата Негови ученици (кои оделе во селото Емаус) и голем број луѓе кои со свои очи го виделе Живиот и Воскреснат Христос.

МИР ВАМ ОД ДУХ СВЕТИ

Воскреснатиот Господ Исус Христос се јавил пред сите нив, Жив, Воскреснат, зборувал со нив и Самиот сосема убедливо пред цел свет сведочел за Своето Воскресение. Тој им се јавил на апостолите во "првиот ден на седмицата", кога апостол Тома (еден од дванаесетте апостоли) не бил со нив и кога вратата им била затворена од страв од Јудејците: дојде Исус, застана на-

среде и им рече: "Мир вам!" И ова како го рече, им ги покажа рацете и нозете и ребрата Свои. Се зарадуваа тогаш учениците, штом Го видоа Господа. А Исус, пак, им рече: "Мир вам!" Како што Ме испрати Отецот, така и Јас ве испраќам. И кога им го кажа ова, дувна и им рече: "Примете Дух Свети! На кои ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, а на кои ќе им ги задржите, ќе им се задржат". (Јован 20, 19-23)

Христовите ученици му рекле на Тома, наречен Близнак: "Го видовме Господа". Но, во душата на Тома се појавило едно чудно сомневање, една несигурност во неговото верување. Тој има голема љубов кон Бога, Го сака Хрис-

та, сака да поверува дека тоа е вистина, но не може. Тој сака да Го види Христос воскреснат, но лично да се увери во тоа, со свои очи да Го види Жив, Воскреснат, со свои раце да ги допре раните Христови. Затоа на Христовите апостоли им рекол: "Дури не ги видам раните од клинците на рацете Негови, и не го ставам прстот свој во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата Негови, нема да поверувам". (Јован. 20, 25)

Тој жеднеел од себе да го отстрани тоа сомневање. Но, како? За тоа ќе му помогне Сесилниот Бог. Верата ќе му ја зацврсти Самиот Господ Исус Христос. Затоа решил да го увери Тома во Неговото Воскресение, да му дозволи да го допре, по пат на природно сознание да го увери дека Тој е Воскреснатиот Христос.

По осум дена учениците Христови повторно биле собрани заедно, а со нив бил и



ТОМИНО НЕВЕРИЕ (СВ. АПОСТОЛ ТОМА ГО ДОПИРА РЕБРОТО НА ХРИСТОС)

ра: стави ја десната рака во природната лечилница и земји си лекарство за волјата; Јас, Кој примив удар од копје, ќе го поднесам и допирот на саканата твоја рака. Подај ја раката и стави ја во Моите ребра: за да можеш да се подвизуваш за Моите рани; за да можеш да им говориш на противниците на вистината, зашто си Ме видел по Воскресението, зашто си Ме познал, зашто внимателно си Ме почувствувал. И не биди неверен, но верувај!" Св. Јован Златоуст Свети апостол Тома се уверил во вистината, поверувал во Божјиот искупителен Крст, во Неговите страдања во тело, во Неговата тридневна смрт, во Неговото Воскресение.

Заради овие настани забележани во Библијата и видени во Светата Земја низ која патуваме и која е извор на христијанската вера, првата недела по Христовото Воскресение е посветена на Христовиот ученик Св. ап. Тома и е наречена Томина недела.

Во петокот на Светлата Седмица (оваа година на 6 мај), Светата Православна Црква го слави светлиот и радосен Богородичен празник "Источен Петок - Балаклија". Тогаш, всушност го празнуваме обновувањето на Храмот на Богородица, наречен Живоносен Источник (Извор) и се сеќаваме на натприродните чуда кои се случиле и се случуваат во Храмот на Богомајката. Затоа ѝ пееме: "Извору Богоблагодатен, подај ми од неистечната твоја вода на благодетта, секогаш што тече, бидејќи си го родила Словото надсмисловно, ти се молам ороси ме со благодетта да Ти повикувам, радувај се Водоспасителке".

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд

I DELE, A POVERUVALE!

Тома, наречениот неверен Тома. Тогаш дошол Исус, кога вратата била заклучена, застанал меѓу нив и им рекол: "Мир вам!". Потоа погледнал кон Тома и му рекол: "Дај го прстот свој овде и види ги рацете Мои; дај ја раката своја и стави ја во ребрата Мои; и не биди неверлив, но верлив!". Тома радосно извикал: "Господ мој и Бог мој!". А неговиот учител Христос му рекол: "Тома, ти поверува, оти Ме виде; блажени се оние, кои не виделе, а поверувале". (Јован 20, 26-29)

Господ им зборува на своите ученици: "...Видете ги рацете Мои и нозете Мои: Јас сум Истиот; допрете се до Мене и гледајте; зашто духот нема тело и коски, а, како што

гледате, Јас имам". За да ги увери во вистината, Тој побарал пред нив да јаде. Тие Му дале риба печена и мед со саќе. Па, кога зел, јадел пред нив. Христос ги удостои Своите ученици да Го видат Воскреснат. На многу мудар и директен начин ја зацврстил верата на Своите ученици за Неговото Воскресение и му оставил порака на светот за верата која е од голема важност за спасение на човештвото, бидејќи таа го просветува разумот.

ТОМИНА НЕДЕЛА

"Тома - не се срамувај да го дознаеш тоа што го посакуваш; не се откажувај да го ставиш прстот свој во Моите

рани; Јас ќе го поднесам тој љубопитен прст, како што ги претрпев лутите клинци; ќе ја поднесам твојата љубопитност, како што ја поднесов злобата на јудејското безумие! Погледај ми ги рацете и не размислувај, дека вистината за Моето Воскресение е некаква вообразеност... Плови смело по морето на животот, плови, држејќи ја котвата на духот; плови насочувајќи се кон небото, како кон пристаниште: плови, плашејќи се само од бродолом, односно одрекување од мене! Подај ја раката и стави ја во ребрата Мои; нацрпи со својата рака од саканото питие, од животворниот Мој извор и смири ја жедта! Подај ја раката и стави ја во Моите реб-